



# СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр 1032 Т-226 за огласи 1032-Т-221

Среда, 17 јули 1957

БЕЛГРАД

БРОЈ 30

ГОД. XIII

Цена на овој број е 80.— дин. — Претплатата за 1957 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

382.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 8 јули 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 9 јули 1957 година донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се потврдуваат уредбите што Сојузниот извршен совет ги донесе врз основа на овластувањето од точката II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), и тоа:

1. Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за прометот на жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/57);

2. Уредбата за измена на Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/57);

3. Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/57);

4. Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/57);

5. Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/57).

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 48

10 јули 1957 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Петар Стамболиќ, с. р.

Потпретседател

на Соборот на

производителите,

Војин Поповиќ, с. р.

Потпретседател

на Сојузниот собор,

Видос Смилевски, с. р.

383.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 8 јули 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 9 јули 1957 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДАВАЊЕ ДОТАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КОКС

1. Од средствата на стопанските резерви на федерацијата предвидени во одредбите на главата XXXI од Сојузниот општествен план за 1957 година,

ќе се издвои износот од 3.305 милиони динари за ради давање дотација на производителите на кокс на име покритие на загубите.

2. Дотацијата од претходната точка ќе се даде во вид на регрес.

3. Се овластува Сојузниот извршен совет да ја утврди височината на регресот по тона јаглен за коксирање што се увезува и да донесе прописи за извршувањето на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 45

10 јули 1957 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Петар Стамболиќ, с. р.

Потпретседател

на Соборот на

производителите,

Војин Поповиќ, с. р.

Потпретседател

на Сојузниот собор,

Видос Смилевски, с. р.

384.

Врз основа на членот 52 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

### ЗА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНИ И СТАНБЕНИ ПРАШАЊА

Член 1

Се оснива Сојузен завод за урбанизам и комунални и станбени прашања (во натамошниот текст: Завод) како управна установа.

Член 2

Задачата на Заводот е да ги проучува и според научните методи обработува прашањата од областа на урбанизмот и комуналните и станбените прашања, и да приготвува материјали потребни на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на управата со цел за преземање мерки и донесување прописи во таа област.

Член 3

Заради остварување на своите задачи Заводот:

1) ги проучува општествените, економските и техничките проблеми на изградбата и на развитокот на населбите, особено од градски тип, како и состојбата и развитокот на комуналните фондови во градовите и населбите;

2) го проучува развитокот и состојбата на организацијата на општественото управување со станбениот фонд во градовите и населбите, како и прашањата за финансирање на изградбата и за искористување на становите и станбените згради;

3) поднесува предлози и им дава мислења на државните органи, установите и организациите за ради преземање мерки во областа на урбанизмот и на комуналните и станбените работи;

4) објавува публикации од областа на урбанизмот и на комуналните и станбените прашања;

3) организира изложби (постојани и повремени), одржува советувања, курсеви, семинари и предавања со цел за размена на искуствата, за пропаганда на столбената и комуналната култура, како и со цел за унапредување на станбеното и комуналното стопанство;

б) соработува со соодветните државни организации и организации по прашањето на образованието и воспитувањето на кадровите за потребите на управата и другите служби во областа на економијата и изградбата на населбите на станбеното и комуналното стопанство

7) соработува со домашните и странските установи и организации што се занимаваат со прашањето од делокругот на Заводот.

#### Член 4

Со Заводот управуваат совет и директор. Претседателот и членовите на советот, како и директорот на Заводот, ги назначува и разрешува Сојузниот извршен совет.

Советот, покрај претседател, има најмалку 6 членови.

Директорот според својата положба е член на советот.

#### Член 5

Советот ги утврдува годишниот план и програмата за работа на Заводот; го утврдува предлогот на претсметката на Заводот; го претресува извршувачкото на планот и на програмата за работа и поважните предлози и мерки што Заводот им ги доставува на државните органи, установи и организации.

Претседателот на советот ги свикнува, приготвува и претседава на седниците на советот.

#### Член 6

Заводот има посебна претсметка. Директорот на Заводот е наредбодавец за извршување на претсметката.

#### Член 7

Покрај потребниот број службеници, Заводот може да има постојани и повремени надворешни соработници.

Службениците ги назначува и сменува и за нивните службенички односи решава директорот на Заводот, ако со посебни прописи за тоа не е определен друг орган.

#### Член 8

Надзорните права спрема Заводот ги врши Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет.

Во врсчето на правото на надзор Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет може да бара од Заводот извештај за неговата работа и мислење за одделни прашања со кои Заводот се занимава и може да му определува одделни задачи во работите на кои работи.

Секретаријатот може да ги укине или поништи актите на Заводот донесени вон управната постапка ако се во спротивност со закон или со други прописи.

#### Член 9

Заводот поднесува преку Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет предлог на претсметка на приходите и расходите, предлог за измена на систематизацијата на работните места, како и предлози што му ги упатува на Сојузниот извршен совет или на неговите одбори.

Секретаријатот дава согласност на планот и програмата за работа на Заводот и на назначувањето и разрешувањето на старешините од неговите основни организациони единици (раководни службеници).

#### Член 10

Се овластува Заводот со согласност на Сојузниот извршен совет да донесе правилник за својата внатрешна организација.

#### Член 11

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

#### Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 212

28 јуни 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

#### 385.

Врз основа на чл. 2 и 10 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53), Сојузниот извршен совет донесува

#### О Д Л У К А

#### ЗА СОЈУЗНИОТ ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

I. Центарот за рехабилитација, основан со Решението на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ бр. 19738 од 30 август 1951 година, станува Сојузен институт за рехабилитација (во натамошниот текст: Институт).

Институтот е установа со самостојно финансирање.

Седиштето на Институтот е во Белград.

II. Задача на Институтот е:

1) научно-истражувачка работа во областа на рехабилитацијата на инвалидите;

2) вршење на медицинска и професионална рехабилитација на инвалидите;

3) оспособување на стручниот персонал за работа на рехабилитација на инвалидите;

4) проучување на прашањата од областа на рехабилитацијата на инвалидите.

III. Во остварувањето на задачите од претходната точка Институтот:

1) ја следи и проучува инвалидноста и мерките за нејзино спречување и отстранување (причините), последиците на инвалидноста, превентивните мерки, методите за оспособување, работната способност на инвалидите;

2) работи на унапредување на протетичките средства;

3) ги проучува прашањата во врска со професионалната ориентација и рехабилитација;

4) ги проучува прашањата во врска со организирањето и унапредувањето на социјалната служба на рехабилитацијата;

5) приготвува и предлага стандарди за опремата за центрите за рехабилитација, како и за одделениејата и отсеците за рехабилитација на другите здравствени установи.

IV. Со Институтот управува управен одбор.

Управниот одбор го сочинуваат два члена кои од својата средина ги избира работниот колектив, по еден претставник од сојузниот Завод за социјално осигурување и од Сојузот на воените инвалиди од војните и членови што ги именува Сојузниот извршен совет, или органот што ќе го определи тој.

Бројот на членовите на управниот одбор се определува со правилата на Институтот.

Управникот на Институтот според својата положба е член на управниот одбор.

V. Управникот на Институтот го именува Сојузниот извршен совет или органот што ќе го определи тој.

VI. Институтот може да формира: фонд за наградување на службениците (фонд за наградување), фонд за замена и дополнење на основните сметства (фонд за замена и дополнење), фонд за научно-истражувачка работа и фонд за пропаганда на рехабилитацијата.

VII. Правилата на Институтот ги донесува управниот одбор со согласност од Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот извршен совет и со Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет.

VIII. Државен орган надлежен за работите и задачите на Сојузниот институт е Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот извршен совет.

Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот извршен совет може да му дава на Институтот одделни задачи од делокругот на Институтот.

IX. Одредбите од Уредбата за управување со здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/53), како и прописите за финансирањето и работењето на здравствените установи се применуваат на Институтот доколку со оваа одлука не е определено поинаку. Издатоците во врска со научно-истражувачката работа мораат одвоено да се евидентираат и не можат да се засметуваат во цената на услугите.

X. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 224

9 јули 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

386.

Врз основа на членот 79 точка 1 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ВОДЕЊЕ НА ИЗБИРАЧКИТЕ СПИСОЦИ

##### I) Општи избирачки списоци

I. Избирачките списоци во народниот одбор на општината ги води органот на управата надлежен за работите на општината управа.

Во општините на чие подрачје постојат месни уреди, избирачките списоци за подрачјето на месниот уред непосредно ги води тој уред.

II. Избирачките списоци во народниот одбор на општината односно во месниот уред ги води матичарот или друг службеник што ќе го определи старешината на органот на управата надлежен за работите на општината управа во согласност со секретарот на народниот одбор на општината.

Службеникот што ги води избирачките списоци за својата работа му одговара на старешината на органот на управата надлежен за работите на општината управа односно на шефот на месниот уред (на месната канцеларија).

III. Во општините чие подрачје опфаќа две или повеќе места (села, населби) се води посебен избирачки список за секое место. Посебен избирачки список не ќе се составува за заселците што немаат посебен синор, како ни за селата со помалку од 400 жители, туку избирачите од таквите села и заселци ќе се воведуваат во избирачкиот список што се води за најблиското село од таа општина.

Советот на народниот одбор на општината надлежен за работите на општината управа ќе определи за кои заселци на подрачјето на општината нема да се води посебен избирачки список, како и во избирачкиот список од кое место ќе се воведуваат избирачите од тие заселци.

Избирачките списоци за одделни места на подрачјето на општината се водат во посебни тетратки. Сите тетратки на избирачките списоци за одделни места на подрачјето на општината сочинуваат заедно избирачки список на општината.

IV. До донесувањето на упатството за водење на избирачките списоци во смисла на овластувањето од точката IX на оваа одлука, во поглед на водењето на избирачките списоци и вршењето на исправки во нив се применуваат одредбите од Одлуката за ревизија и препишување на општите избирачки списоци и за подготовките за составување избирачки списоци за избирање пратеници за Соборот на производителите („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 4/53).

V. Ако надлежниот орган на управата на народниот одбор на околицата установи дека изби-

рачките списоци за одделни места на подрачјето на општината не се уредни и исправни (дека одделни листови се искинати, или одделни запишувача се завалжани и сл.) или дека се во таква состојба што да не даваат сигурна основа за вршење на изборите, околицкиот совет може да нареди препишување на избирачките списоци за одделни места на подрачјето на општината.

##### 2) Избирачки списоци на производителите

VI. Комисијата за изработка на избирачки список на производителите се формира во секоја стопанска организација во рок од пет дена по распишувањето на изборите. Оваа комисија ќе се формира и во посебните деловни единици на стопанските организации (погони, работилници, градилишта и сл.) што се наоѓаат надвор од седиштето на стопанската организација.

VII. Ако во стопанската организација ќе бидат формирани две или повеќе избирачки места, комисијата за изработка на избирачки список ќе приготви за секое избирачко место извод од избирачкиот список.

VIII. Избирачките списоци на производителите мораат да се изработат во рок од 15 дена од денот на распишувањето на изборите.

IX. Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет ќе донесе упатство за водењето на општите избирачки списоци и на избирачките списоци на производителите, како и упатство за препишувањето на општите избирачки списоци во смисла на членот 17 од Законот за избирачките списоци. Со тие прописи може да се определи и општа ревизија на општите избирачки списоци заради нивно согласување со фактичната состојба на избирачкото тело.

X. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 219

2 јуни 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

387.

Врз основа на членот 71 од Основниот закон за новинските претпријатија и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/56), Државниот секретаријат за надворешни работи, во согласност со Секретаријатот за информации на Сојузниот извршен совет, пропишува

### ПРАВИЛНИК

#### ЗА АКРЕДИТИРАЊЕТО И РАБОТАТА НА ДОПИСНИЦИТЕ НА СТРАНКИ НОВИНСКИ АГЕНЦИИ И ВЕСНИЦИ И ЗА РЕГИСТРИРАЊЕТО И РАБОТАТА НА ДОПИСНИШТВАТА НА СТРАНКИ НОВИНСКИ АГЕНЦИИ И ВЕСНИЦИ И НА ПРЕСТАВНИШТВАТА НА СТРАНКИ НОВИНСКИ АГЕНЦИИ

##### Член 1

Како странски весници во смисла на овој правилник се сметаат дневните и периодичните весници што се издаваат во странска земја заради редовно известување на јавноста.

##### Член 2

Како странски новински агенции во смисла на овој правилник се сметаат претпријатијата и установите чие главно седиште е во странска земја, а на кои основната дејност им е прибавување и растурање вести и информации заради редовно известување на јавноста.

Со странска новинска агенција во смисла на овој правилник се иедначуваат странските фотоагенции, странските радио-станици, телефото-станици и телевизиски станици, странските претпријатија за изработка на филмски новости, како и

другите странски установи и странски претпријатија за информации.

### Член 3

Како дописници на странски весници или на странски новински агенции во смисла на овој правилник се сметаат:

1) постојаните дописници на странски весници или на странски новински агенции, било да се странски или југословенски државјани;

2) југословенските и странските државјани кои како новинари се запослени во дописничтвото на странски весници или на странски новински агенции односно во претставничтвото на странски новински агенции;

3) странските државјани кои во вид на занимање се занимаваат со новинарска дејност во Југославија подолго од два месеца;

4) југословенските и странските државјани кои како фоторепортери, филмски или тонски сниматели-репортери вршат снимање за сметка на странски весник или странска новинска агенција;

5) југословенските државјани што ќе примат обврска да работат за странски весник или за странска новинска агенција во својство на дописник, фоторепортер, филмски или тонски снимател-репортер или кои таква работа вршат во вид на постојано занимање.

### Член 4

Ќе се смета дека постои дописничтво во смисла на овој правилник ако за странски весник или странска новинска агенција покрај акредитиран дописник работат на територијата на Југославија и други лица, било во својство на стручен соработник — новинар било како помошен персонал (преводчици, дактилографи и др)

### Член 5

Ќе се смета дека постои претставничтво на странска новинска агенција ако акредитираниот дописник, сам или во соработка со други лица кои на територијата на Југославија работат за иста новинска агенција, покрај прибавувањето на вести во Југославија истовремено им и растура на домашните весници и новинските агенции вести или друг информативен материјал од својата агенција за настаните надвор од Југославија

### Член 6

Дописниците на странски весници и на странски новински агенции се должни да се акредитираат кај Државниот секретаријат за надворешни работи и во својата работа да се придржуваат за важечките прописи во Југославија.

### Член 7

Со цел за акредитирање дописник, главната дирекција на централата на странски весник или на странска новинска агенција поднесува писмено барање до Државниот секретаријат за надворешни работи да го прими во својство на постојан дописник лицето што таа го испраќа за таа цел во Југославија или оној југословенски државјанин или странски државјанин што се наоѓа на територијата на Југославија, а кого таа сака да го запосли во својство на дописник.

Кон барањето за акредитирање потребно е да се приложи и потврда дека на односното лице ќе му бидат уредно и непосредно дозначувани преку Народната банка договорената плата и материјалните средства за покривање на трошоците што ќе ги предизвика неговата работа на негово работно место во Југославија, а за странскиот државјанин — и заверен препис од дозволата за престој во Југославија.

Барањето за акредитирање се поднесува пред да ја започне односното лице својата дејност кај дописник.

### Член 8

Кон барањето за акредитирање на југословенски државјанин во својство на дописник, треба да се поднесе и потврда дека односното лице е член на здружението на новинарите на територијата на Југославија. Ако југословенскиот државјанин не

е член на здружението на новинарите, кон барањето за негово акредитирање треба да се поднесе потврда од републичкото здружение на новинарите за подобноста на тоа лице за вршење работи на дописник.

### Член 9

Кај Државниот секретаријат за надворешни работи можат да бидат акредитирани во соодветно својство и дописници што имаат седиште во некоја друга земја, а периодично доаѓаат во Југославија заради вршење дописничка дејност. По акредитирањето, а за време на престојот на територијата на Југославија тие имаат статус на акредитиран дописник и се должни редовно да го известуваат Државниот секретаријат за надворешни работи за своите доаѓања во Југославија, заминувања од неа и за адресите.

### Член 10

Дописникот е акредитиран од денот кога ќе му се издаде исправата за акредитирање.

### Член 11

Исправата со која се потврдува својството на акредитиран дописник ја издава Државниот секретаријат за надворешни работи. Исправата содржи: презиме и име на носителот, негова функција, весник или новинска агенција за која работи, адреса на носителот и констатација дека е редовно акредитиран во својство на дописник.

За странските државјани во исправата се внесува и бројот и датумот на дозволата за престој и називот на органот што му ја издал.

Оваа исправа може да се користи само со уредната исправа за идентитетот.

Исправата се обновува или се продолжува секои шест месеци. При престанокот на својството на акредитиран дописник или дефинитивното заминување од Југославија, дописникот е должен да му ја врати на Државниот секретаријат за надворешни работи.

### Член 12

На дописниците им е дозволен и им се олеснува пристапот на сите званични и незванични извори на информации во Југославија, во границите на државната безбедност и ако со други прописи не е поинаку предвидено, под исти услови како и на домашните новинари.

Државниот секретаријат за надворешни работи може со своја одлука да им го ограничи обемот на изворите на информации или да им дозволи движење само во определени зони на дописниците на оние весници или новински агенции чии центри се во земјите што такви ограничувања и мерки предвидуваат или ги вршат спрема дописниците на југословенските весници или установи за информации, и тоа за времето додека таквото ограничување трае спрема југословенските дописници.

### Член 13

Дописничствата и претставничствата од чл. 4 и 5 на овој правилник се должни да се регистрираат кај Државниот секретаријат за надворешни работи и да се придржуваат за важечките прописи во Југославија.

На чело на овие дописничтва и претставничтва можат да се наоѓаат само акредитирани дописници, кои се одговорни за работата, за почитувањето на домашните прописи и за исполнувањето на законските обврски од страна на дописничствата односно претставничствата.

### Член 14

Дописничствата и претставничствата не смеат да им растураат на домашните весници или новински агенции, како ниту на приватни лица, вести и други информативни материјали за настаните во Југославија.

### Член 15

При поднесувањето на барање за регистрирање на дописничтво од членот 4 на овој правилник, потребно е да се поднесат следните податоци и исправи:

1) името на акредитираниот дописник што се наоѓа на чело на дописништвото;

2) имињата и својството на другите лица запослени во дописништвото;

3) потврда од централата на странскиот весник односно на странската новинска агенција чие е дописништвото, дека материјалните средства за покритие на платите на запослените лица и на другите трошоци на дописништвото ќе му бидат уредко и непосредно дозначувани на дописништвото преку Народната банка

#### Член 16

При поднесувањето на барање за регистрација на претставништво од членот 5 на овој правилник потребно е, покрај податоците и исправите предвидени во членот 15, да се поднесе и одобрение од Секретаријатот за информации на Сојузниот извршен совет за растурање на домашните агенции, весници и други установи за информации — вести или друг информативен материјал од својата агенција за настаните надвор од Југославија.

Секретаријатот за информации на Сојузниот извршен совет во своето одобрение ќе го определи начинот и условите за вршење на оваа дејност

#### Член 17

Дописништвата и претставништвата од чл. 4 и 5 се должни да водат книга на примањата и издавањата во која се должни да ги воведуваат сите примања и издавања во врска со нивната дејност, а претставништвата и сите приходи што произлегуваат од нивната дејност на територијата на Југославија, при што треба да се земат во оглед и сите остварени а ненаплатени приходи (побарувањата) како и неисплатените обврски (долговањата).

Дописништвата и претставништвата се должни да водат посебна евиденција за своето девизно работење, од која можат да се видат сите девизни примања и расходи, со назначување според кој основ уследило примањето односно за која цел е извршено плаќањето

#### Член 18

Лицата наброени во чл. 3, 4 и 5 се должни да го вршат девизното работење преку Народната банка спрема важечките прописи.

Претставништвата што работат со домашни агенции, весници или други установи за информации, можат да ги наплатуваат приходите од тоа работење само преку некоја од овластените југословенски банки

Ако претставништвата остварат приход од својата дејност на територијата на Југославија, можат да вршат трансфер на чистиот приход на начинот и под условите што ќе ги определи сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите.

Дописниците и лицата запослени во дописништвата и претставништвата ако се странски државници можат да вршат трансфер на дел од своите приходи на начинот и под условите што ќе ги определи сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите

#### Член 20

Контрола на финансиското и девизното работење вршат органи надлежни за контролирање на финансиското и девизното работење според важечките прописи.

#### Член 21

Време акредитиран дописник што се наоѓа на чело на дописништво или претставништво ќе се применат казнените одредби од прописите за данокот на доход за физички и правни лица:

1) ако не им дозволи ичи не им овозможи на овластените органи да извршат контрола на финансиското работење на дописништвото односно претставништвото;

2) ако во дописништвото односно претставништвото нуредно или неточно се води книгата на приходите и расходите.

#### Член 22

Ако лицата од чл. 3, 4 и 5 постанат послени на важечките девизни прописи, на нив ќе се применат одредбите од членот 17 на Уредбата за девизната инспекција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 83/53) и членот 16 во врска со членот 15 точ. 8 и 15 од Законот за регулирање на платниот промет со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 86/46, 49/51, 5/51, 9/54), како и членот 46 точка 1 од Уредбата за надворешнотрговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/55).

#### Член 23

Дописниците и лицата во служба на дописништвата односно претставништвата од овој правилник плаќаат даноци и придонеси според одредбите од важечките прописи во Југославија, ако со меѓународна спогодба не е поинаку регулирано.

#### Член 24

Дописништвата и претставништвата од овој правилник се должни до 15 јануари да му поднесат на Државниот секретаријат за надворешни работи редовни годишни извештаи за изминатата година, во кои го внесуваат:

1) името на весникот или на новинската агенција за која работеле во текот на изминатата година, со назначување дали покрај оние за кои се акредитирачи испраќале свои материјали и на други;

2) имињата и својствата на лицата запослени во текот на изминатата година во дописништвото односно претставништвото;

3) преглед на финансиското и девизното работење

Поднесување извештај под точ. 1—3 од претходниот став или дополнување на применетиот извештај по тие точки Државниот секретаријат за надворешни работи може да бара и надвор од срокот за поднесување на редовниот годишен извештај.

#### Член 25

Покрај примената на одредбите од главата V I на Основниот закон за новинските претпријатија и установи, спрема акредитиран дописник или дописништво односно претставништво може да се примени и мерката за привремено или постопано ускуратување на акредитирањето или регистрацијата. Државниот секретаријат за надворешни работи може да донесе решение за примена на ваква мерка спрема акредитиран дописник, односно дописништво или претставништво:

1) ако сторат прекршок на некоја одредба од Основниот закон за новинските претпријатија и установи или на овој правилник;

2) ако не поднесат на време редовен годишен извештај, или по барање од Државниот секретаријат за надворешни работи не поднесат во определен срок вонреден извештај или дополние на редовниот или вонредниот извештај за работењето на дописништвото односно претставништвото од членот 23 на овој правилник, или поднесат неточен или невистинит извештај;

3) ако сторат девизен или финансиски прекршок;

4) ако не добијат средства за издршка и покритие за материјалните трошоци во смисла на чл. 7, 15 и 16 на овој правилник;

5) ако не се занимаваат со новинарство односно со работи за кои се акредитирани или регистрирани, или се занимаваат со други работи за кои немаат дозвола од надлежниот орган во Југославија;

6) ако претречат според Законот за печатот или други прописи за информации или невистинити или злонамерни извештаи ги повредат принципите на новинарската чест.

Мерката на постопано ускуратување на акредитирањето вложително ќе се применува спрема акредитиран дописник:

- 1) ако биде осуден во Југославија на казна над шест месеци затвор или строг затвор;
- 2) ако биде протеран од Југославија или му биде ускратен натамошниот престој во Југославија.

## Член 26

Согласно со меѓународните обичаи акредитираните дописници можат да основат свој клуб во Белград. Клубот мора да има свој статут одобрен од Државниот секретаријат за надворешни работи. На членство во клубот имаат право сите акредитирани дописници.

## Член 27

Дописниците, дописничквата и претставничквата на кои се однесува овој правилник, а кои на денот на влегувањето во сила на овој правилник ќе се затечат на територијата на Југославија, се должни во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник да се акредитираат односно да ги регистрираат и сообразат организацијата и работењето со неговите одредби.

## Член 28

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 92027

20 јуни 1957 година

Белград

Државен секретар  
за надворешни работи,  
Коча Поповиќ, с. р.

## 388.

Врз основа на членот 38 став 3 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53, 25/54, 32/54, 35/55, 11/56 и 1/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите издава

## НАРЕДБА

**ЗА ПЛАЌАЊЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ВО ТРИ-МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ОД СТРАНА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОБЛАСТА НА ТРГОВИЈАТА, УГОСТИТЕЛСТВОТО И ЗАНАЕТЧИСТВОТО**

1. Стопанските организации од областа на трговијата, угостителството и занаетчиството, чија амортизација за замена за последниот месец од изминатото тримесечје не изнесува повеќе од 10.000 динари, можат амортизацијата за замена за наредното тримесечје да ја уплатат по истекот на тоа тримесечје.

Стопанските организации од претходниот став ќе го уплатуваат интересот на основните средства по истекот на тримесечјето, без оглед на неговата височина.

2. Промените во состојбата на основните средства настанати во текот на тримесечјето, стопанските организации од точката 1 на оваа наредба ќе ги искажуваат во месечните изводи за состојбата и промените во основните средства, а амортизацијата по тие промени ќе ја уплатуваат заедно со амортизацијата за односното тримесечје. На ист начин ќе се уплатува и интересот на основните средства кои произлегува од обврската настаната поради промените во текот на тримесечјето.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 11653

7 јуни 1957 година

Белград

Државен секретар  
за работи на финансите,  
Анчо Жумо, с. р.

## 389.

Врз основа на членот 106 став 4 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57), а во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на стопанскиот промет, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите издава

## НАРЕДБА

**ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ МЕГУ ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И НИВНИТЕ ДЕЛОВНИ ЕДИНИЦИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД РАСПОДЕЛБАТА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД**

I. Трговско претпријатие што во свој состав има деловни единици го утврдува вкупниот приход и ја врши неговата распределба за претпријатието како целина, но е должно за секоја деловна единица која според членот 106 став 1 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации се смета како погон да го искажува одвоено прометот, исплатените плати и обврските спрема општествената заедница.

II. Обврските спрема општествената заедница за сите свои деловни единици ги извршува претпријатието во чиј состав се тие.

III. Обврската за придонес за општествените инвестициони фондови се утврдува за претпријатието како целина со примена на определена норма врз вкупно остварениот промет на претпријатието, а се уплатува во оние општини во кои се наоѓаат седиштата на претпријатијата и седиштата на деловните единици, и тоа спрема прометот остварен на подрачјето на тие општини.

IV. Како вкупно остварен прмет на претпријатието во смисла на претходната точка од оваа наредба се подразбира прометот што ќе го изврши претпријатието како целина, т.е. како дирекцијата на претпријатието непосредно, така и сите негови деловни единици, без оглед дали се сметаат тие како погони или не.

Заради утврдување на обврските за општествените инвестициони фондови кои за дирекцијата на претпријатието и за одделни негови деловни единици, што се сметаат како погони, се уплатуваат посебно во општината во која се наоѓа седиштето на претпријатието односно во општините во кои се наоѓаат седиштата на неговите деловни единици, се утврдува посебно прометот на дирекцијата на претпријатието, а посебно прометот на секоја деловна единица што се смета како погон. Под промет на дирекцијата на претпријатието односно на неговите деловни единици што се сметаат како погони се подразбира сразмерниот дел од вкупниот промет на претпријатието што му одговара на односот на исплатените плати на персоналот во седиштето (дирекцијата) на претпријатието односно во одделни деловни единици, спрема вкупно исплатените плати на персоналот на претпријатието како целина. На пример, ако вкупниот промет на трговското претпријатие како целина изнесува 100.000.000 динари, а неговите вкупни плати според тарифните ставови 6.000.000 динари, од кои во една деловна единица тие плати изнесуваат 1.500.000 динари, тогаш платите во таа деловна единица (1.500.000 дин.) спрема вкупните плати на претпријатието (6.000.000 динари) изнесуваат 25%, па и од вкупниот промет во износ од 100.000.000 динари треба да се смета како промет на таа деловна единица 25%, односно 25.000.000 динари.

Како исплатени плати во смисла на одредбите од претходниот став се подразбира износот на личните доходи од членот 67 на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации пресметани за исплата за времето за кое се врши пресметувањето на придонесот за општествените инвестициони фондови.

Ако трговско претпријатие има деловни единици на подрачје на општината во која се наоѓа седиштето на претпријатието, прометот на тие де-

ловни единици, утврден во смисла на претходниот став, влегува во прометот на дирекцијата на претпријатието.

Ако трговско претпријатие има тезги и други привремени објекти (павилјони, аркади и слично) на пазари преку кои врши продажба на селскостопански и други производи, прометот на тие деловни единици, утврден во смисла на претходните ставови од оваа точка, влегува во прометот на дирекцијата односно на онаа деловна единица што ги снабдува со стоки тие објекти.

V. Одредбите од оваа наредба согласно се применуваат и на општите земјоделски задруги и на деловните сојузи на земјоделските задруги во поглед на прометот на нивните трговски единица.

VI. Со денот на почетокот на примената на оваа наредба престанува да важи Наредбата за уредување на односите што произлегуваат од распределбата на вкупниот приход меѓу трговските деловни единици и претпријатието во чиј состав се тие („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56).

VII. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и за целата 1957 година.

Бр. 13858

6 јули 1957 година

Белград

Државен секретар  
за работи на финансиите,  
Авдо Хумо, с. р.

### 390.

Врз основа на точката 1 став 3 од Одлуката, пресметување разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55), а во врска со членот 7 оддел I став А под а) точка 6 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56). Комитетот за надворешна трговија издава

## НАРЕДБА

### ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

I Во Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/57) во точката I оддел А во гранката 127 — Прехранбена индустрија, редниот број 1 се менува и гласи:

- „1. Овошни преработки:
- а) овошни полупреработки (пулпи, сукови сокови, марк (срж) и сл.):
    - аа) од вишни, рибизли и кајсии — — — 1,30
    - аб) од другото овошје, освен малината, јагодите и вишната „мараска“ — — — 1,20
  - б) овошни финални преработки (спрупи, пире, концентрирани сокови, желе, џем, слатко, компоти, мармелада и сл.) освен финалните преработки од малина, јагоди и вишна „мараска“ — — — 1,50“

II. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите на извоз склучени од тој ден.

II. бр. 293

13 јули 1957 година

Белград

Претседател  
на Комитетот за  
надворешна трговија,  
Хасан Бркиќ, с. р.

### 391.

Врз основа на членот 2 став 2 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55), а во врска со членот 7 оддел I став а) точка 3 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, Комитетот за надворешна трговија издава

## НАРЕДБА

### ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ПОСТАПУВАЊЕТО СО СТРАНСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ ШТО ПРОИЗВОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МАШИНОГРАДБАТА, НА ЕЛЕКТРОМАШИНСКАТА ИНДУСТРИЈА И НА БРОДОГРАДЕЖНАТА ИНДУСТРИЈА, КАКО И ПРОИЗВОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА БРОДОГРАДБАТА ЌЕ ГИ ОСТВАРАТ СО ИЗВОЗ НА ОПРЕМА И УСЛУГИ

1. Во Наредбата за постапувањето со странските средства за плаќање што производните организации на машиноградбата, на електромашинската индустрија и на бродоградежната индустрија, како и производните организации на бродоградбата ќе ги остварат со извоз на опрема и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/56) во точката 1 место цифрата: „95“ и цифрата „5“ треба да се стави цифра: „90“ и цифра: „10“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

II. бр. 282

5 јуни 1957 година

Белград

Претседател  
на Комитетот за  
надворешна трговија,  
Хасан Бркиќ, с. р.

### 392.

Врз основа на одделот I под б) главата XXV на Сојузниот општествен план за 1957 година, во врска со членот 11 оддел 1 под а) точка 5 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за промет на стоки и од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, издава

## НАРЕДБА

### ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1. Возаринските ставови од позицијата 007 точ. 1 и 3 од Исклучителната тарифа за превоз на стоки свеска 4 и тоа за: црвени домати (патлиџан), карфиол, кел, зелка, спанаќ, зелен грашок во меунки, зелен грав (боранија), зелена пиперка, зелена салата, дињи, грозје, јаболки, круши, лубеници и свежи сливи, се намалуваат за 50%.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 867

12 јули 1957 година

Белград

Секретар за сообраќај и врски  
на Сојузниот извршен совет,  
Милорад Зоркиќ, с. р.

## 393.

Врз основа на членот 3 став 2 во врска со членот 29 ст. 2 и 3 од Основниот закон за заштита на добитекот од заразните болести („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54), членот 18 оддел I под а) точка 1 алинеја 1 и членот 10 оддел I под б) точка 3 алинеја 3 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), а во врска со Наредбата за преземање ветеринарно-санитарни мерки против заразната болест кај добитокот „пситакоза“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/57), Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет издава

## НАРЕДБА

## ЗА ЗАБГАЧА НА УВОЗОТ И ВНЕСУВАЊЕТО НА ПАПАГАЛИ ОД СТРАНСТВО

1. Со цел за спречување на заразата кај добитокот „пситакоза“ се забранува увозот во Југославија на папагали и на сите средни птици од фамилијата пситацида (*Psittaciformis*).

2. Исто така им се забранува на сите лица што доаѓаат во Југославија или минуваат низ Југославија без оглед на тоа дали патуваат по приватна работа, службено или во својство на дипломатски претставници, да носат со себеси птици од точката 1 на оваа наредба.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“

Бр. 1908

12 јуни 1957 година

Белград

Секретар

за селско стопанство и шумарство  
на Сојузниот извршен совет,  
инж. Драгослав Мутаповиќ, с. р.

## 394.

Врз основа на точката 3 од Одлуката за расподелба на вкупниот приход на претпријатијата за снимање на филмови и на претпријатијата за техничка изработка и обработка на филмови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/57), а во согласност со Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет издава

## НАРЕДБА

## ЗА ДОДАТОЦИТЕ ЗА РАБОТА ВО ФИЛМСКИТЕ ЕКИПИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА СНИМАЊЕ НА ФИЛМОВИ И НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ТЕХНИЧКА ИЗРАБОТКА И ОБРАБОТКА НА ФИЛМОВИ

I. Претпријатијата за снимање на филмови и претпријатијата за техничка изработка и обработка на филмови можат на своите работници и службеници кога во филмските екипи работат на снимање и изработка односно обработка на филм да им исплатуваат додаток за работа во филмската екипа.

II. Додатоците за работа во филмските екипи се признаваат како плати пред утврдувањето на добивката најмногу во следните граници:

1. за директорот на филмска екипа, сценографот, тонскиот снимател и снимател, и тоа:

а) за игран филм — од 20.000 до 50.000 динари;

б) за документарен филм — од 5.000 до 15.000 динари;

2. за висококвалифицираните работници — од 10.000 до 14.000 динари, и тоа само за игран филм;

3. за другите работници и административно-техничкиот персонал — од 7.000 до 10.000 динари, и тоа само за игран филм.

III. Височината на додатокот се определува во лаушален износ за еден филм според тежината на условите под кои се снима филмот и според сложеноста на реализацијата на филмската творба, значењето на работата и квалитетот и обемот на работата што се бара.

Критериумите според кои ќе се определува височината на додатокот во границите од точката II на оваа наредба, се утврдуваат во тарифниот правилник на претпријатието.

Височината на додатокот за секој одделен филм ја определува работничкиот совет врз основа на критериумите од тарифниот правилник, а во претпријатијат за снимање на филмови и во согласност со уметничкиот совет на претпријатието Одлуката се донесува пред почетокот на снимањето.

IV. Исплатата на додатокот се врши најмногу до 50% за време на снимањето односно изработката и обработката на филмот. Остатокот се исплатува по завршеното снимање, односно по изработката и обработката на филмот.

V. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“

Бр. 125

12 јуни 1957 година, Београд

Го заменува

Секретарот за трудот  
на Сојузниот извршен совет  
Секретар  
за социјална заштита  
на Сојузниот извршен совет,  
Радован Цалиќ, с. р.

## СОДРЖИНА:

	Страна
382. Одлука за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет — — — — —	573
383. Одлука за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата за давање дотација на производителите на кокс — — — — —	573
384. Уредба за Сојузниот завод за урбанизам и комунални и станбени прашања — — — — —	573
385. Одлука за Сојузниот институт за рехабилитација — — — — —	574
386. Одлука за водење на избирачките списоци — — — — —	575
387. Правилник за акредитирањето и работата на дописниците на странски новински агенции и весници и за регистрирањето и работата на дописништвата на странски новински агенции и весници и на претставништвата на странски новински агенции — — — — —	575
388. Наредба за уредување на односите меѓу трговските претпријатија и нивните деловни единици што произлегуваат од расподелбата на вкупниот приход — — — — —	578
389. Наредба за плаќање на амортизацијата во тримесечни износи од страна на стопанските организации од областа на трговијата, угостителството и занаетчиството — — — — —	578
390. Наредба за измена на Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги — — — — —	579
391. Наредба за измена на Наредбата за поставувањето со странските средства за плаќање што производните организации на машиноградбата, на електромашинската индустрија и на бродоградежната индустрија, како и производните организации на бродоградбата ќе ги остварат со извоз на опрема и услуги — — — — —	579
392. Наредба за измена на тарифата за превоз на стоки на пругите на Југословенските железници — — — — —	579
393. Наредба за забрана на увозот и внесувањето на папагали од странство — — — — —	580
394. Наредба за додатоците за работа во филмските екипи на претпријатијата за снимање на филмови и на претпријатијата за техничка изработка и обработка на филмови — — — — —	580